

Неделна Тема	Зеленчукот во пролет
Содржина на денот	Зеленчукова градина
Возраст	3-4 години
Воспитувач	Александра Балшиќевска
Дневни активности	
Здрави и безбедни навики	Разговор за значењето на зеленчукот, колку е важно секојдневно да се конзумира, но претходно треба добро да се измие со вода.
Активности	<p>Активноста започнете ја со разговор по слика или набљудување на свеж ран зеленчук (лук, кромид, зелена салата, ротквица и др.), така што ќе го именувате, опишувате: боја, форма, изглед, големина и сл. Потоа ќе се потсетите во текот на разговорот кои се придобивките од зеленчукот доколку секојдневно го конзумираме.</p> <p>Предложете му на детето да моделирате „Ран зеленчук“ со пластелин.</p> <p>Пред да започнете со активноста, направете вежби за раздвижување на дланките и прстите (развивање на фината моторика), така што ќе ги мрдате прстите, потоа ќе ја соберете дланката во тупаница, а потоа повторно ќе ја отпуштите (направете ја вежбата неколку пати).</p> <p>Откако ќе завршите со разговорот и со вежбите, може да започнете со активноста, најпрво детето треба да го гмечи и омекне пластелинот, а потоа да моделира: лук, кромид, морков, зелена салата, ротквица и др. по желба на детето.</p> <p>Активноста завршете ја со слушање на песната „Зеленчукова градина“.</p> <p>Во прилог линк од песната „Зеленчукова градина“—Поточиња 2015 год. https://www.youtube.com/watch?v=yA8wuoBO7I4</p>